




СИСТЕМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ

www.deman.mk



AL
matic

Etichettatrice semi-automatica

Semi Automatic labeller

Полуавтоматски апликатор за етикети

 Etichettatrice semi-automatica

ALmatic è un applicatore semi-automatico di etichette autoadesive per prodotti cilindrici. Il suo facile funzionamento prevede che l'operatore ponga manualmente l'oggetto nella posizione di etichettatura e azioni la levetta di comando.

ALmatic provvede quindi alla rotazione del prodotto e all'applicazione dell'etichetta fino ad adesione completamente avvenuta.

Grazie all'ergonomia del sistema e alla presenza di dime di riscontro ALmatic permette un'etichettatura di precisione facilitando notevolmente le operazioni manuali di posizionamento del prodotto. La velocità di erogazione dell'etichetta, di 12 mt/min, consente di effettuare la sua applicazione in un tempo decisamente breve.

ALmatic può applicare etichette fino a 200 mm di larghezza su prodotti di diametro variabile da un minimo di 25 mm a un massimo di 110 mm.

Il cambio formato viene effettuato in modo veloce ed intuitivo tramite delle semplici levette di scorrimento con pomelli di blocco. La struttura industriale del sistema, caratterizzata da un portabobina da 280 mm di diametro dotato di braccio tensionatore, un gruppo di trazione carta e un riavvolgitore della siliconata, garantiscono grande affidabilità, precisione costante ad inizio e fine rotolo ed elevata autonomia.

Infine ALmatic può essere dotato di alcuni dispositivi opzionali, come il sensore per etichette trasparenti o il marcatore a caldo per la stampa di numeri di lotto e/o date di scadenza, che aumentano notevolmente la versatilità del sistema.

 Semi Automatic labeller

ALmatic is a semiautomatic applicator of self-adhesive labels for cylindrical products. Its easy functioning provides for the manual loads of the product in the labelling position by the operator who activates the control lever.

So ALmatic provides to the rotation of the product and to the application of the label till a completely happened adhesion.

Thanks to the ergonomics of the system and to the presence of templates of comparison ALmatic allows an exact labelling, making easier the manual operations of the placing of the product. The speed of the label supply, 12 mt/min, allows effecting its application in a very short time.

ALmatic can apply labels till 200 mm width on products with variable diameter from a minimum of 25 mm to a maximum of 110 mm.

The format change is made in a fast and intuitive way through some simple sliding levers with block pommels.

The industrial structure of the system, characterised from an unwind unit of 280 mm diameter with a tensioning arm, a paper traction group and silicon rewinder, guarantee a big reliability, continuous precision at the beginning and the end of roll and high autonomy.

In the end, ALmatic can be supplied of some optional devices like the transparent labels sensor or the hot foil printing unit for lots numbers and/or expiry date, that increase the versatility of the system

 Полуавтоматски апликатор за етикети

ALmatic е полуавтоматски апликатор за самолепливи етикети на цилиндрични производи. Неговото лесно функционирање нуди рачно поставување на производот во позиција за етикетирање кое се активира од страна на оператор преку контролен лост.

Така ALmatic нуди можност производот да ротира и да се нанесе етикетата додека целосно не заврши прилепувањето.



Благодарение на ергономијата на системот и присуството на шаблони за споредба, ALmatic овозможува точно етикетирање, со што ги олеснува рачните операции на поставување на производот. Брзината на достава на етикети е 12 mt/min, овозможува нивна ефективна апликација за многу кратко време.

ALmatic може да аплицира етикети со максимум 200 мм ширина на производи со променлив дијаметар од минимум 25 мм до максимум 110 мм.

Промената на формата е направена на брз и интуитивен начин со неколку едноставни лизгачки рачки со кочници. Индустриската структура на системот, која се карактеризира со уред за одмотување од 280 мм дијаметар со затегнувачка рака, дел за влечење на хартија и силиконски премотувач, гарантира голема сигурност, континуирана прецизност на почетокот и на крајот на ролната и висока автономност.

На крај, ALmatic може да биде надограден со дополнителни направи како што се сензор за транспарентни етикети или уред за печатење со топла фолија за поголеми количини и/или рок на траење, уреди кои ја зголемуваат разновидноста на овој систем.

Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Технички карактеристики



Diametro max prodotti - Maximum products diameter
Максимален дијаметар на производот
110 mm

Diametro minimo prodotti - Minimum products diameter
Минимален дијаметар на производот
25 mm

Altezza max prodotti - Maximum products height
Максимална висина на производот
350 mm

Larghezza max etichette - Maximum labels width
Максимална ширина на етикетата
200 mm

Lunghezza max etichette - Maximum labels length
Максимална должина на етикетата
350 mm

Velocità di applicazione - Application speed
Брзина на аплицирање
200 mm/sec

Diametro rotolo etichette - Labels roll diameter
Дијаметар на ролна со етикети
280 mm

Alimentazione - Power supply - Електричен приклучок
230V 50 Hz

Opzionali: gruppo stampa a caldo,
sensore etichette trasparenti
Option: hot foil group, transparent label sensor
Опција: група за печатење со топла фолија,
сензор за транспарентни етикети



ДЕМАН доо

Ул. Хо Ши Мин Бр. 145 Скопје

e-mail: contact@deman.mk - www.deman.mk

тел./факс +389 (0)2 309 55 93

